

**ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ**

(Се пополнува од страна на кариерниот советник)

Лични информации за младото лице:

Име и презиме:	
Датум на раѓање:	
Адреса:	
Мобилен телефон:	
E-mail:	

Категорија во која спаѓа учесникот (Наведете во која/и категорија/категории припаѓа младото лице)

- Корисник на социјална помош
- Жртва на семејно насилство
- Дете без родители или родителска грижа
- Млад родител
- Самохран родител
- Поранешен корисник на дрога
- Осудувано лице по издржување на казна во воспитно-казнена установа Convicted person after dismissal from a penitentiary institution
- Лице со попреченост
- Припаѓа на малцинска група (\_\_\_\_\_)
- Друго \_\_\_\_\_

**Работно искуство**

(Наведете го вашето работно/практично искуство \*полно работно време, привремено вработување, вработување на скратено работно време, договори преку агенции за млади, општинско јавна работа, флексибилно работно време, волонтирање, практиканство, и.)

Период / Времетраење	
Име и адреса на работодавач	
Назив на работна позиција	
Краток опис на работата	

Период / Времетраење	
Име и адреса на работодавач	
Назив на работна позиција	
Краток опис на работата	

Период / Времетраење	
Име и адреса на работодавач	
Назив на работна позиција	
Краток опис на работата	

## TOOL - ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

### Образование

#### Формално образование

(Наведете го нивото на вашето формално образование):

- Основно образование
- Некомплетно средно образование
- Средно образование
- Високо / Универзитетско образование
- Моментално учи/студира (\_\_\_\_\_)

Назив на образовна институција	
Насока / Област	
Диплома (Назив на професија/занимање)	

Назив на образовна институција	
Насока / Област	
Диплома (Назив на професија/занимање)	

#### Неформално образование:

(Наведете го секој тренинг/обука во кои сте учествувале, вклучувајќи ги следните информации: Назив, времетраење/период, организатор)


#### Јазични вештини

(Наведете кои странски јазици ги познавате и нивото на знаење)

Јазик	Зборување	Читање	Пишување

## TOOL - ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

### Компјутерски вештини

(Наведете ги компјутерските вештини кои ги поседувате)

Програма	Ниво на знаење
Интернет (e-mail)	
Word	
Excel	
PowerPoint	
Социјални мрежи	

Дали поседувате возачка дозвола?

- Да, специфицирајте: A    B    C    D    E  
 Не

### Дополнителни информации

Каква работа/и сака младото лице да работи?	
Дали младото лице е заинтересирано да започне свој бизнис (претприемништво)?	Да Не
Наведете каков бизнис:	
Мотивација за стекнување на нови вештини:	
Наведете какви вештини:	

Дополнителни коментари или информации кои не се наведени погоре:

Согласност на кандидатот:

- Согласен/а сум дека сите информации кои ги приложив за пополнување на оваа форма се точни.

Потпис: \_\_\_\_\_ (Целосно име и презиме) Датум:

